

# Транспарентност и отчетност

дефинирање, предизвици и принципи



Дефиниција

“ Транспарентноста  
претпоставува јавност и  
видливост на акциите,  
мерките, цената и  
ефектите од некоја дејност.

“ Отчетноста подразбира  
дека институциите ќе  
даваат извештај за својата  
работа и постигнувања пред  
граѓаните

Транспаренност +

Отчетност =

Одговорност

“ целосно обелоденување на сите релевантни фискални информации на навремен и систематски начин.

буџетска транспарентност според OECD

# Поаѓалиште → Цел

увидот во планирањето на трошењето на јавните пари претставува основно право на граѓаните

подобар увид во политичките приоритети и развојната политика за наредните неколку години за граѓаните, бизнис секторот и стручната јавност

# Слободен пристап до информации

Законот преку кој се дефинира каталогот на информации и начинот на побарување



# Информирање

Начело од истиот закон со кој се уредува „проактивно“ објавување на информациите кои институциите ги имаат и разменуваат.



Отворени податоци  
[otvorenipodatoci.gov.mk](http://otvorenipodatoci.gov.mk)

# Отворени податоци

- необработени изворни податоци
- компјутерски читливи/обработливи
- во отворен формат

# Според ЦЕА фискалната транспарентност значи:

- поголема партиципација во процесот
- релаксација на дебатата
- градење консензус помеѓу актерите
- поддршка за реформи од засегнатите страни
- иновативни пристапи за поефикасен буџет
- поповолно рангирање за кредити


“ достапност на  
јавноста во сите фази на  
подготвување и  
извршување на буџетот

Транспарентноста дефинирана во  
Закон за Буџетите на Република Македонија

Дали буџетот на  
институцијата треба да е  
достапен до јавноста?

ДА

Како стоиме со буџетската  
транспарентност?





3% објавуваат буџети

**6% завршни сметки**

само ФЗО објавува  
месечни извештаи

11% т. на отворени  
податоци

# Меѓународни стандарди и препораки

# Буџетски документи

- Фискална стратегија
- Предлог Буџет
- Усвоен Буџет
- Граѓански буџет
- Периодични извештаи
- Полугодишен извештај
- Завршна сметка
- Ревизорски извештај

# Граѓански буџет

Иницијатива за транспарентност и  
отчетност

Средишно  
Напредно



**Почетно ниво**

# Што подразбира?

- јавност на процесот (информирање)
- објавување на Предлог, Изгласан и Граѓански Буџет + Ревизорски извештај
- соодветна временска рамка која обезбедува можност за дебата

Предлог буџет: 3  
месеци пред краен

**РОК**

Моментално: 15 ноември

**Средишно ниво**

# Што подразбира

- консултирање на јавноста во одредување на широката рамка
- ефективен надзор од Собрание и ДЗР
- објавување на + Фискална стратегија, периодични извештаи, полугодишен извештај и Завршна сметка
- објавување во форма на отворени податоци

Фискалната стратегија  
задоцнето се објавува  
и не е секторски  
поделена

Периодичните  
извештаи треба да  
бидат дисагрегирани

# Секторско вклучување при консултациите за буџетите



објавување на буџетското  
известување во форма на  
отворени податоци

Напредно ниво

# Буџетски форуми

# Граѓанска ревизија

Благодарам

Миша Поповиќ  
[mishaUids.cs.org.mk](http://mishaUids.cs.org.mk)